

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 101 Год. LXIII Понеделник, 20 август 2007

Цена на овој број е 190 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1308. Указ бр. 27 од Претседателот на Република Македонија.....	2	1319. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за утврдување на здравствената способност, начинот на утврдување, проверките и роковите за редовен и вонреден здравствен преглед на железнички работник.....	5
1309. Указ бр. 28 од Претседателот на Република Македонија.....	2	Исправка на Дозвола за вршење на финансиски лизинг бр. 11-10691/3 од 11 април 2007 година.....	10
1310. Указ бр. 9 од Претседателот на Република Македонија.....	2	1320. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	10
1311. Указ бр. 10 од Претседателот на Република Македонија.....	2	1321. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата....	10
1312. Указ бр. 11 од Претседателот на Република Македонија.....	2	Комисија за заштита на конкуренцијата	
1313. Указ бр. 12 од Претседателот на Република Македонија.....	2	170. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	11
1314. Указ бр. 13 од Претседателот на Република Македонија.....	2	171. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	12
1315. Указ бр. 14 од Претседателот на Република Македонија.....	3	Огласен дел.....	1-68
1316. Указ бр. 15 од Претседателот на Република Македонија.....	3		
1317. Одлука за начинот и постапката при распределба на стоки во рамките на тарифни квоти.....	3		
1318. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на магистралните и регионалните патишта во Република Македонија.....	5		

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1308.**УКАЗ БР. 27**

14 август 2007 година

Врз основа на член 18, став 1 точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001) и член 58 од Законот за служба во Армијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/02)

СЕ УНАПРЕДУВА

ВО ЧИН ГЕНЕРАЛ МАЈОР

бригадниот генерал ДИМОВ Панче ЗОРАН
ЕМБГ: 3004958450083 сега: Директор во Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-647
14 август 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1309.**УКАЗ БР. 28**

14 август 2007 година

Врз основа на член 18, став 1 точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001) и член 58 од Законот за служба во Армијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/02)

СЕ УНАПРЕДУВА

ВО ЧИН ГЕНЕРАЛ МАЈОР

бригадниот генерал ЛЕКОВСКИ Наум ЗОРАН
ЕМБГ: 0209955434001 сега: Заменик на Командот на Здружената оперативна команда во Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-648
14 август 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1310.**УКАЗ БР. 9**

16 август 2007 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА

Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје
– меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура

со ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА

за исклучителен придонес во координирањето на активностите за што подобро презентирање на високообразовните и научните достигнувања од областа на македонистиката и за развојот на соработката со славистичките центри во земјата и во странство.

Бр. 10-651
16 август 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1311.**УКАЗ БР. 10**

16 август 2007 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА

Академик Рина Павловна Усикова**со МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА**

за исклучителен придонес во афирмацијата и популаризацијата на современиот македонски јазик, литература и култура во Руската Федерација и пошироко во светот.

Бр. 10-652
16 август 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1312.**УКАЗ БР. 11**

16 август 2007 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА

Академик Иван Доровски**со МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА**

за исклучителен придонес во афирмацијата и популаризацијата на современиот македонски јазик, литература и култура во Република Чешка и пошироко во светот.

Бр. 10-653
16 август 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1313.**УКАЗ БР. 12**

16 август 2007 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА

Академик Хораст Лант**со МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА**

за исклучителен придонес во афирмацијата и популаризацијата на современиот македонски јазик, литература и култура во Соединетите Американски Држави и пошироко во светот.

Бр. 10-654
16 август 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1314.**УКАЗ БР. 13**

16 август 2007 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА

Академик Нуло Миниси**со МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА**

за исклучителен придонес во афирмацијата и популаризацијата на современиот македонски јазик, литература и култура во Република Италија и пошироко во светот.

Бр. 10-655
16 август 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1315.

УКАЗ БР. 14

16 август 2007 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА

Академик Влоѓимјеж Пјанка

со МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА

за исклучителен придонес во афирмацијата и популаризацијата на современиот македонски јазик, литература и култура во Република Полска и пошироко во светот.

Бр. 10-656
16 август 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1316.

УКАЗ БР. 15

16 август 2007 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија

ПОСМРТНО СЕ ОДЛИКУВА

Академик Франтишек Вацлав Мареш

со МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА

за исклучителен придонес во афирмацијата и популаризацијата на современиот македонски јазик, литература и култура во Република Австрија и пошироко во светот.

Бр. 10-657
16 август 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1317.

Врз основа на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција, Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Украина, Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и ЕФТА државите, Договорот за изменување и пристапување кон Централно-европскиот договор за слободна трговија меѓу Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Македонија, Република Молдова, Република Црна Гора, Република Србија и Времената административна мисија на Обединетите нации на Косово, во име на Косово, Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници, Протоколот за пристапување на Република Македонија во Светската трговска организација и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2007 година, донесе

О Д Л У К А ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ПРИ РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКИ ВО РАМКИТЕ НА ТАРИФНИ КВОТИ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа одлука се определува начинот и постапката при распределбата на стоки во рамки на тарифни квоти за преференцијален увоз согласно Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција, Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Украина, Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и ЕФТА државите, Договорот за изменување и пристапување кон Централно-европскиот договор за слободна трговија меѓу Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Македонија, Република Молдова, Република Црна Гора, Република Србија и Времената административна мисија на Обединетите нации на Косово, во име на Косово, Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и Протоколот за пристапување на Република Македонија во Светската трговска организација (во натамошниот текст: стоки).

Член 2

При увозот на стоките од член 1 на оваа одлука плаќањето на увозните давачки се врши согласно договорите за слободна трговија, Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и Протоколот за пристапување на Република Македонија во Светската трговска организација.

Член 3

При увозот на стоките од член 1 на оваа одлука ќе се користи принципот на распределба "прв дојден, прв корисник" (first come, first served), во согласност со склучениот договор за слободна трговија.

Член 4

Листите на стоки со квартално утврдени количини за кои се врши распределба се објавуваат во "Службен весник на Република Македонија" еднаш годишно од страна на Министерството за економија.

Неискористените количини на стоките на крајот на секој квартал се пренесуваат во првиот нареден квартал како дополнување на утврдената количина на стоки од листата на стоки на тарифни квоти.

II. ПОСТАПКА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКИТЕ ПО ПРИНЦИПОТ ПРВ ДОЈДЕН, ПРВ КОРИСНИК

Член 5

Барањето за распределба на тарифни квоти се поднесува според Образец за барање за распределување на тарифни квоти даден во прилог кој е составен дел на оваа одлука, во два примерока.

Барањето од став 1 на овој член се пополнува од страна на увозникот или неговиот застапник и се предава во една од следниве Царински испостави:

- Царинска испостава Скопје;
- Царинска испостава Терминал увоз – Скопје;
- Царинска испостава Железничка станица -Труба-рево;
- Царинска испостава Куманово;
- Царинска испостава Железничка станица Гевгелија
- Отсек за стоково царинење;
- Царинска испостава Струмица;
- Царинска испостава Битола;
- Царинска испостава Штип;
- Царинска испостава Струга,
- Царинска испостава Делчево.

Барањето од став 1 на овој член се поднесува за секоја поединечна регистрирана царинска декларација и за секоја поединечна тарифна ознака.

Царинската испостава кон која барањето е предадено е должна веднаш да го испрати својот примерок од барањето по факс апарат кај одговорниот царински службеник во Царинската управа.

Ке се смета дека барањето од став 1 на овој член е прифатено од страна на царинските органи кога од факс апаратот ќе се добие потврда дека факс пораката е правилно испратена.

Член 6

Приемот на барањето од член 5 на оваа одлука во Царинската управа се врши непрекинато.

Прифаќањето на барањето од член 5 на оваа одлука во Царинската управа се врши по ред што одговара на редот на нивното добивање (датум).

Обработувањето на барањето од член 5 на оваа одлука во Царинската управа се врши секој работен ден (од понеделник до петок) до 15 часот истиот работен ден.

Член 7

Царинската управа по обработката на поднесените барања во 15 часот врши распределба на тарифните квоти.

Сите поднесени барања во текот на еден календарски ден подеднакво конкурираат за распределба на преостанатата тарифна квота. Ако вкупната количина на соодветна стока од барањата по поединечен ден ја надминува преостанатата тарифна квота, распределбата на тарифната квота се врши во сразмерни делови за секое поединечно барање во зависност од количината која што била барана.

Член 8

Распределената тарифна квота, Царинската управа ја потврдува на образецот од барањето поднесено во согласност со член 5 од оваа одлука.

Одговорниот царински службеник во Царинската управа е должен истиот ден најдоцна до 16 часот да ги испрати дневните извештаи во секоја царинска испостава во која стоките треба увозно да се царинат и наредниот ден по пошта да ги испрати сите потврди кои што се издадени во текот на работниот ден.

Член 9

За стоките кои се наоѓаат во транзитна постапка, кои биле привремено чувани или кои се наоѓале во постапка на царинско складирање во претходната календарска година може да се поднесе барање за распределување на тарифна квота за тековната календарска година.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 10

Со денот на отпочнување на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царинските квоти ("Службен весник на Република Македонија" бр. 29/03, 59/03, 76/03, 1/04 и 91/04).

Член 11

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 01.09.2007 година.

Бр. 19-4480/1
25 јули 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

ПРИЛОГ

ОБРАЗЕЦ НА БАРАЊЕ ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТАРИФНИ КВОТИ

1. УВОЗНИК Бр.		3. ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕ Бр.	
2. ДОГОВОР ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА (ЗЕМЈА) или ПЧЕНИЦА (СТО) (ЗЕМЈА)		одговорно лице (м.п)	
4. ЕДИН. МЕРА	5. КОЛИЧИНА	6. ТАРИФНА. ОЗНАКА (десет цифри)	
7. ОПИС			
8. Број на ЕЦД и ДАТУМ		9. ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА УВОЗНО ЦАРИНЕЊЕ одговорно лице (м.п)	

ПОТВРДА ЗА РАСПРЕДЕЛЕНА ТАРИФНА КВОТА

1. Број	2. Датум	3. Тарифна ознака	4. Един. мера	5. Количина
Одговорен царински службеник				(м.п)

ЗАБЕЛЕШКА: БАРАЊАТА КОИ НЕ СЕ ЦЕЛОСНО ПОПОЛНЕНИ КЕ БИДАТ ОТФРЛЕНИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ Е НАПЛАТЕНА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА ПО ТАРИФЕН БРОЈ 1 И ТАРИФЕН БРОЈ 7

1318.

Врз основа на член 9, став 1 од Законот за јавни патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/96, 40/99, 96/00, 29/02, 68/04 и 31/06) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.07.2007 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАГИСТРАЛНИТЕ И
РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

1. Во Одлуката за утврдување на магистралните и регионалните патишта во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/94, 60/95, 41/96, 47/97, 107/00, 112/00, 26/01, 40/01, 49/01, 72/01, 79/01, 81/01, 89/01, 36/04, 78/04, 87/04, 16/05, 54/06, 124/06, 12/07 и 18/07), во точката 1 под Б) се врши следното изменување и дополнување:

K1-P-104 Врска со P-104 – Коломот-мост с. Близанско.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-657/7
18 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

1319.

Врз основа на член 45 став 6 од Законот за безбедност во железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/07), министерот за здравство, во согласност со министерот за транспорт и врски донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА БАРАЊЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА
СПОСОБНОСТ, НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ,
ПРОВЕРКИТЕ И РОКОВИТЕ ЗА РЕДОВЕН И
ВОНРЕДЕН ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД НА
ЖЕЛЕЗНИЧКИ РАБОТНИК**

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за утврдување на здравствената способност, начинот на утврдување, проверките и роковите за редовен и вонреден здравствен преглед на железнички работник.

Член 2

Железничките работници во зависност од работите кои ги извршуваат треба да ги исполнат потребните здравствени барања и да бидат психофизички и телесно способен за вршење на работите од железничкиот сообраќај.

Член 3

Здравствената способност на железничките работниците се утврдува и се проверува со редовни и вонредни здравствени прегледи.

Член 4

На железничките работници им се вршат соодветни здравствени прегледи според следните категории:

Прва категорија:

- 1) машиноводач;
- 2) отпражник на возови;
- 3) шеф на станица што дежура како отпражник на возови;
- 4) маневрист во ООСТ за сообраќај;
- 5) возач на моторни пружни возила;
- 6) возен диспечер на телекоманди.

Втора категорија:

- 1) машиноводач на маневра;
- 2) помошник на машиноводач ложаж;
- 3) свртничар во ООЗТ за сообраќај;
- 4) свртничар – блокар;
- 5) ракувач на маневра;
- 6) надзорен свртничар;
- 7) водач на маневра;
- 8) возоводач;
- 9) прегледувач на коли;
- 10) оперативен помошник на шеф на станица;
- 11) чувар обиколувач.

Трета категорија:

- 1) надзорник на влечни возила;
- 2) кондуктер;
- 3) пописен возоводач;
- 4) возен диспечер;
- 5) ракувач на колосечни кочници;
- 6) контролор за безбедност на железничкиот сообраќај;
- 7) инструктор на влеча;
- 8) надзорник на прегледувачот на коли;
- 9) чувар на косини, премини, мостови, тунели, бавни возења и свртници на возење;
- 10) ракувач на машини за пружни работи;
- 11) водач на пружни работи;
- 12) шеф на пружен отсек – пружна делница;
- 13) електромеханичар на телекомуникации;
- 14) електромеханичар на далечинско управување;
- 15) електромеханичар на сигнално-сигурносни постројки;
- 16) ракувач на телекомуникации;
- 17) ракувач на сигнално-сигурносни постројки;
- 18) шеф на делница на телекомуникации;
- 19) електромеханичар на контактна мрежа;
- 20) електромеханичар на електровлечни потстанции;
- 21) вклонишар на електровлечни потстанции;
- 22) диспечер во центарот за далечинско управување;
- 23) електродиспечер;
- 24) шеф на делница на контактна мрежа;
- 25) шеф на делница на електровлечни потстанции;
- 26) шеф на делница за далечинско управување;
- 27) шеф на електро-енергетски диспечерски центар;
- 28) водач на работи за контактна мрежа;
- 29) водач на работи за електровлечни потстанции;
- 30) ракувач на електровлечни потстанции;
- 31) свртничар во ООЗТ за влеча;
- 32) маневрист во ООЗТ за влеча;
- 33) шеф на станица;
- 34) помошник на шеф на станица.

**II. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА
СПОСОБНОСТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ РАБОТНИК**

Член 5

Утврдувањето на здравствената способност на железнички работник се врши:

- 1) пред засновањето на работниот однос, односно пред распоредувањето на железничкиот работник на соодветните работи од член 4 на овој правилник и

2) пред упатувањето на работникот на школување или стручно оспособување за вршење на соодветните работи од член 4 на овој правилник.

Одредбите од став 1 на овој член се однесуваат и на работниците кои привремено се распоредуваат на соодветните работи од член 4 на овој правилник.

Член 6

Утврдувањето на здравствената способност, односно психофизичката и телесна способност за вршење на работните задачи од железничкиот сообраќај на железничките работници се врши со утврдување на општата здравствена способност и посебната здравствена способност со утврдување на психичките способности, состојбата на сетилото за слух, состојбата на сетилото за вид и распознавање на бои.

1. Утврдување на општата здравствена способност

Член 7

Утврдувањето на општата здравствена способност на железничкиот работник опфаќа: лична, фамилијарна, социјална и работна анамнеза на работникот: физикален преглед; радиографија на белите дборови; лабораториски анализи; утврдување на психолошки статус-дијагностички тестови; специјалистички прегледи што се вршат во зависност од категоријата на работите утврдување на здравствената состојба и причините за упатување на здравствен преглед на железничкиот работник, како и други прегледи што се потребни за донесување на правилна оценка за здравствената способност на работникот, како и утврдување на контраиндикациите за работа на работите на кои железничкиот работник непосредно учествува во вршењето на железничкиот сообраќај во поглед на општата здравствена состојба кои се однесуваат на:

а) психијатриски и невролошки состојби и заболувања во кои влегуваат:

1. душевни растројства и растројства во однесувањето (деменции и други органски душевни нарушувања - Ф00-Ф09, шизофренија, шизотипни растројства и налудничави растројства -Ф20-Ф29, афективни растројства - Ф30-Ф39) зависно од видот, тераписките можности, текот на психозата, квалитетот и долготрајноста на ремисијата и од категоријата на работните задачи кои што ги извршува работникот;

2. невротски растројства (Ф40-Ф48) зависно од симптоматологијата, траењето и резистентноста на терапија, од мотивацијата за работа и категоријата на работните задачи што ги извршува;

3. растројства на спиењето (нарколепсија и катаплексија - Г47,4, психогени растројства на спиењето - Ф51);

4. растројства на личноста (Ф60.0-Ф60.9) зависно од степенот на нарушување на однесувањето, социјалното и работното функционирање и категоријата на работните задачи кои што ги извршува.

5. душевни растројства и растројства во однесувањето предизвикани со употреба на психоактивни супстанции (Ф10-Ф19).

6. душевна заостанатост (Ф70-Ф79).

7. траума (С06-С09), воспалителни (Г00-Г09) и васкуларни заболувања (И60-И69) на централниот нервен систем со трајни последици, во зависност од степенот на невролошките или психичките нарушувања.

8. системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем (Г11-Г13), екстрапирамидни заболувања и заболувања на движењата (Г20-Г26), демиелинизирачки болести на централниот нервен систем (Г35-Г37), заболувања на нервни корени и нервни плексуси (Г54-Г59), полиневропатии и други заболувања на периферниот нервен систем (Г60-Г64), во зависност од степенот на невролошките испади и текот на болеста.

9. болести на невромускулната спојка и мускулни болести (Г70-Г73).

10. епилепсија (Г40) и нејасни настани на губиток на свест. Контраиндикација постои кога врз основа на хетероanamnestички податоци, неврофизиолошки испитувања и клинички преглед се дијагностицира епилепсија.

11. хемиплегија, пареплегија, тетраплегија и други паралистични синдроми -состојби кои што се стари и долготрајни, од непозната причина (Г81-Г83);

б) психолошки состојби: пореметувања во кои влегуваат:

1 - интелектуална инсуфициенција,

2 -промени на когнитивни функции (внимание, брзина на перцепција, сфаќање на просторни односи).

3 -намалени психомоторни способности (визуелно-моторичка координација, време на реакција, координација на движења)

4 - намалени психосензорни способности (време на реакција на светлосни и звучни сигнали)

5 - емоционална нестабилност

в) состојби и заболувања на срцето и крвните садови во кои влегуваат:

1) вродени или стекнати срцеви маани со пореметен ритам е Ејекциона фракција помала од 60 % ;

2) вродени и стекнати заболувања на големите крвни садови со значајни хемодинамски промени;

3) прележан инфаркт на миокардот;

4) исхемична болест на срцето со ангинозни болки во мир и оптеретување,

5) хипертонично срце,

6) кардиомиопатија,

7) белодробна хипертензија, со или без изразено белодробно срце

8) констриктивни перикардитис,

9) артериска хипертензија со вредност над 150 / 90 ммХг (со терапија) и со знаци на оштетување на крвните садови на мозокот, окото, срцето и бубрезите;

10) заболувања на срцето што можат да доведат до промена на ритамот и до синкопална состојба (комплетен срцев блок, АВ блок, блок на левата гранка на Хисовиот сноп, болест на синусниот чвор, преткоморни и коморни промени на ритамот пратени со тахикардија, коморни екстрасистол, ЊПЊ синдром,

11) имплантиран Пасемакер

г) состојби и заболувања на респираторниот систем во кои влегуваат:

1) хронична опструктивна и рестриктивна болест на белите дробови (среден и тежок степен на вентилаторна инсуфициенција)

2) хронична респираторна инсуфициенција (ХРИ) ;

3) бронхијална астма

4) активна туберкулоза на белите дробови;

5) неоплазми на белите дробови и плеврата

д) заболувања на дигестивниот и уринарниот систем во кои влегуваат:

1) рецидивирачка улкусна болест, Кророва болест, улцерозен колит

2) заболувања на црниот дроб (Хроничен активен хепатит, компензирана и декомпензирана цироза и др. заболувања со тенденција кон инсуфициенција).

3) заболувања на панкреас, (тешки форми на хроничен панкреатит и пореметена гликорегулација)

4) заболувања на бубрезите (Хронична бубрежна инсуфициенција, нефротски синдром со пртеинурија преку 3 гр. дневно, ренална гликозурија, тубулопати, хроничен пиелонефрит, состојба после трансплантација на бубрег, конгенитални малформации на везика уринарија и уретер)

г) заболувања на ендокриниот систем во кои влегуваат:

1) дијабетес мелитус тип 1 и 2 под терапија (способен доколку нивото на гликемија се регулира со диета и доколку нема компликации на органот за вид, нервен систем, кардиоваскуларен систем, бубрези, со обавезна контрола, до следниот периодичен здравствен преглед, по потреба и вонреден преглед).

2) дијабетес инсипидус

3) хипертиреоза или хипотериоза од потешки форми - резистентни на терапија;

4) хипер - или хипофункција на надбубрежна жлезда,

5) Феохромоцитом,

6) Неоплазми,

е) состојби и заболувања на крвта и крвотворните органи во кои влегуваат:

мегалобластни анемии, некомпензирани анемии, тромбцитопенија, хемофилија, спленектомија, хеморагичен синдром

ж) заболувања на кожа и поткожно ткиво во кои влегуваат:

тешки форми на заболувања на кожата (контактен дерматит со дисиминација, неуродерматит со генерализирани промен, генерализирана псоријаза, хронични булозни дерматози),

з) состојби, заболувања и повреди на локомоторниот апарат, кои не овозможуваат вршење на определени работи од значење за безбедноста на железничкиот сообраќај (дегенеративни болести, артропатии, тумори, намалена функција на горни и долни екстремитети, недостаток на екстремитети, знатно скратување на екстремитет поради вродени, стекнати или посттравматски состојби, анкилоза на зглобови, реуматоиден артрит, хроничен остеомиелит, мускулна слабост, состојба после операција и вградување на импланти, намалена функција на рбетниот столб од различна етиологија).

Во поглед на оцената на психолошките способности на железничките работници, здравствениот преглед ги опфаќа прегледите што се потребни заради оценка на интелектуалните способности, психомоториката, особините на личноста, памтењето, ментална брзина, брзината на изборна реакција и емоционалната стабилност.

Член 8

Во зависност од резултатите од општата здравствена состојба железничките работници се распоредуваат во здравствени групи:

1) Прва здравствена група – ако нивната здравствена состојба овозможува вршење на определени работи без опасност по безбедноста на железничкиот сообраќај и ако не постојат контраиндикации пропишани со овој правилник.

2) Втора здравствена група – ако нивните заболувања, вклучувајќи и контраиндикациите, не ги намалуваат функционалните способности на организмот; како и работниците кај кои настанале промени во здравствената состојба поради стареење, ако тие не влијаат врз здравствената способност на работникот која е од значење за безбедноста на железничкиот сообраќај.

3) Трета здравствена група – ако е утврдено дека боледуваат од заболувања, вклучувајќи ги и контраиндикациите кои во поголем степен ги намалуваат функционалните способности на организмот, но битно не влијаат врз здравствената способност на работникот која е од значење за безбедноста на железничкиот сообраќај.

2. Утврдување на посебната здравствена способност

Член 9

Утврдувањето на посебната здравствена способност на железничкиот работник опфаќа: утврдување на психичките способности, состојбата на сетилото за слух, состојбата на сетилото за вид и распознавање на бои,

како и утврдување на контраиндикациите за работа на работите на кои железничкиот работник непосредно учествува во вршењето на железничкиот сообраќај во поглед на посебната здравствена состојба кои се однесуваат на:

а) Состојби и заболувања во оториноларингологијата во кои влегуваат:

1) еднострано или двострано трајно оштетување на лабиринтот, со пореметување на рамнотежата и слухот;

2) токсични, трауматски и други оштетувања на слухот и вестибуларниот апарат,

3) еднострано или двострано хронично гнојно воспаление на средното уво со или бес мастоидитис;

4) отосклероза;

5) состојби после операции на средно и внатрешно уво,

6) тешки форми на озена;

7) полипоза на носните шуплини со или без полипоза на синусните шуплини;

8) малигни заболувања на вратот, синусите, епифарингсот, мезофарингсот и хипофарингсот; на ларингсот, јазикот, штетната жлезда и плунковите жлезди;

9) парализа на мекото непце, на фарингсот и ларингсот, стеноза на езофагусот, на ларингсот и трахејата од било која етиологија;

10) потешки растројства на говорот;

б) Состојби и заболувања на сетилото за вид во кои влегуваат:

1) Птоза на горните очни капаци кои достигнуваат до половина на зениците;

1) страбизам (хетеротропија);

2) пареза или парализа на очните мускули;

3) нистагмус при поглед во право,

4) посилен заматувања на рожницата;

5) хиперметропија поголема од ограничувањата според здравствените групи,

6) миопија поголема од ограничувањата според здравствените групи,

7) астигматизам поголем од ограничувањата според здравствените групи,

8) глауком, примарен и секундарен;

9) стеснување на видното поле повеќе од 20 степени во било кој меридијан

10) објективен или апсолутен скотом,

11) катаракта прогресиентна,

12) афакија,

13) аблација на ретината;

14) болести на ретината и хориоидеата, кои се пратени со намалена функција на видот со склоност кон рецидиви,

15) болести на очниот нерв,

16) нераспознавање на бои.

17) анизометропија - мешовит астигматизам над 2,0 д;

18) анофталмус (монокул);

19) пореметувања на адаптација на темно.

Во зависност од резултатите утврдени со преглед на сетилото за слух железничките работници се распоредуваат во здравствени групи:

1) Прва здравствена група – ако за слух испитан со тонална лиминарна аудиометрија не е утврдена поголема загуба на слухот на секое уво од 20 дБ за фреквенции од 500, 1000 и 2000 Хз, поголема загуба на слухот на секое уво посебно од 25 дБ за фреквенција од 8000 Хз кој кои не постојат растројства на вестибуларисот;

2) Втора здравствена група – ако за слух испитан со тонална лиминарна аудиометрија не е утврдена поголема загуба на слухот на секое уво посебно од 35 дБ за фреквенции од 500, 1000 и 2000 Хз, или поголема загуба на слухот на секое уво посебно од 60 дБ за фреквенција од 4000 Хз и кај кои не постојат растројства на вестибуларисот;

3) Трета здравствена група – ако за слух испитан со тонална лиминарна аудиометрија не е утврдена загуба на слухот на секое уво посебно, од 40 дБ за фреквенции-

те од 500 и 1000 Хз, за фреквенцијата 2000 Хз 45 дБ, а за фреквенција од 4000 Хз 90 дБ, двострана загуба на слухот по меѓународните табели, по Фонлер Сабини до 50 % и кај кои постои уредна функција на рамнотежата.

По исклучок од одредбата на точка 3 од став 2 на овој член, работникот може, зависно од работното искуство и работите на кои работи, да се распореди во втора здравствена група ако има загуба на слухот поголема од 10 дБ од нормативите од точка 2 на став 2 на овој член, со тоа што тоа наголемување да се однесува само на една фреквенција.

Член 10

Во зависност од резултатите утврдени со преглед на сетилото за вид и распознавање на бои железничките работници се распоредуваат во здравствени групи:

1) Прва здравствена група – ако е утврдена острина на видот на секое око посебно најмалку 0,8 без корекција, кај кои способноста за распознавање на бои е нормална и кај кои постои бинокуларен вид, (да постои ортофорија или хетерофорија, нормална подвижност на булбусите и добар стерео вид) адаптабилност на темнина, нормално видно поле и нормален интраокуларен притисок;

2) Втора здравствена група – ако е утврдена острина на видот на секое око посебно 0,5 без корекција, со тоа што е можно да се изврши корекција на секое око посебно до 0,8 при што јачината на стаклата да не биде поголема од $\pm 3,0$ дспх, односно $\pm 1,0$ дцсл; кај кои способноста за распознавање на бои утврдена со аномалоскоп според Нагел се движи во границите на аномалниот коефициент (во натамошниот текст: АЉ) од 0,5 до 10,0 и кај кои постои бинокуларен вид (да постои ортофорија или хетерофорија, нормална подвижност на булбусите и добар стереоскопски вид), нормално видно поле и нормален интраокуларен притисок;

3) Трета група – ако е утврдена острина на видот на окото на кое подобро гледа 0,5, а на окото на кое гледа послабо 0,3 без корекција, со тоа што да е можно да се изврши корекција на секо око посебно до 0,7, при што јачината на стаклата или на контактните леќи да не биде поголема од $\pm 4,0$ дспх, односно од $\pm 2,0$ дцсл; кај кои постои бинокуларен вид (да постои ортофорија или хетерофорија, нормална подвижност на булбусите и добар стереоскопски вид), нормално видно поле и нормален интраокуларен притисок и кои во поглед на распознавањето на бои не се анопи.

Член 11

Утврдувањето на способноста за распознавање на бои се врши според методата Исхихара или Стиллинг. Во нејасни случаи утврдувањето на способноста на распознавање на бои се врши и според методата Фарбсиртг Д-15 или со аномалоскопија, при што како нормални се сметаат вредностите АЉ од 0,7 до 1,3.

Утврдувањето на способноста за адаптација на темнина се врши со скотоптикометар според Хеинсуис или со некој друг инструмент за испитување на примарна адаптација.

Член 12

Железничкиот работник кој врши работи од прва категорија во поглед на општата здравствена состојба, состојбата на сетилото за слух и состојбата на сетилото за вид со распознавање на бои, треба да ги исполнува условите од првата здравствена група од член 10 од овој правилник.

Член 13

Железничкиот работник кој врши работи од втора категорија, при здравствениот преглед треба во поглед на:

1) општата здравствена состојба да ги исполнува условите од првата здравствена група;

2) состојбата на сетилото за слух да ги исполнува условите од втората здравствена група;

3) состојбата на сетилото за вид со распознавање на бои да ги исполнува условите од првата здравствена група.

Член 14

Железничкиот работник кој врши работи од третата категорија треба во поглед на општата здравствена состојба, состојбата на сетилото за слух и состојбата на сетилото за вид со распознавањето на бои да ги исполнува здравствените услови од втората здравствена група.

III. ПРОВЕРКИ И РОКОВИ ЗА РЕДОВЕН И ВОНРЕДЕН ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД

Член 15

Проверување на здравствената способност по пат на редовни здравствени прегледи на железничките работници од член 4 од овој правилник што работат на работи од прва категорија се врши на секои дванаесет месеци, на работниците што работат на работи од втора категорија – на секои осумнаесет месеци, а на работниците што работат на работи од трета категорија – на секои дваесетчетири месеци.

Член 16

Проверување на здравствената способност на железничките работници со вонредни здравствени прегледи се врши пред истекот на роковите од член 15 од овој правилник, и тоа во следните случаи:

1) пред распоредувањето на работи за кои се бара повисока здравствена група од групата што е пропишана за работите што работникот ги вршел дотогаш;

2) по секоја привремена неспособност за работа поради болест или повреда која траела подолго од шеесет дена;

3) ако постои основано сомневање во земање на алкохол, опојни дроги и психоактивни лекови;

4) кај отежната професионална адаптација на работникот кон работата;

5) по потешка повреда на работникот;

6) по секој несрекен случај што работникот го предизвикал со своја вина;

7) ако прекиот на работата на работникот на работите од член 4 од овој правилник траел подолго од шест месеци непрекинато;

8) на лично барање од работникот;

9) ако основано се посомнева дека работникот не ги исполнува посебните здравствени услови за вршење на определени работи.

10) по барање на докторот кој врши оценка на работната способност или лица овластени од орган надлежен за контрола на железничкиот сообраќај,

11) по барање на лекар или лекарска комисија за оценка на привремена неспособност за работа,

12) по барање на социјален работник.

Член 17

Железничката транспортна организација која го упатува работникот на здравствен преглед до овластената здравствена установа која ќе го врши прегледот ги доставува и потребните податоци за видот на работите, условите и процесот на работата на работите што ќе ги врши, односно што ги врши работникот чиј здравствен преглед се бара.

Член 18

Железничката транспортна организација го известува железничкиот работник за редовниот здравствен преглед најмалку триесет дена пред истекот на роковите утврдени во член 15 од овој правилник.

Член 19

На редовен или вонреден здравствен преглед не може да се упати железнички работник ако привремено е неспособен за работа, додека трае таа неспособност.

На железничкиот работник кој се упатува на редовен или вонреден здравствен преглед треба да му се обезбди најмалку дванаесет часови одмор пред почетокот на прегледот.

Член 20

Прегледите заради утврдување на здравствената способност на железничкиот работник се вршат без прекини, до завршувањето на здравствениот преглед.

Член 21

За резултатот од прегледот и оцената за здравствената способност, овластената здравствена установа писмено ја известува железничката транспортна организација која го упатила работникот на преглед.

Ако при здравствениот преглед се утврди дека работникот не ги исполнува пропишаните здравствени услови, овластената здравствена установа веднаш ја известува железничката транспортна организација која го упатила работникот на преглед.

Член 22

Во оценката на здравствената способност на работникот, овластената здравствена установа назначува дали со извршениот здравствен преглед е утврдено дека железничкиот работник е здравствено способен за вршење на определени работи во железничкиот сообраќај.

Ако со здравствениот преглед се утврди дека железничкиот работник не ги исполнува здравствените услови пропишани со овој правилник, во оцената за здравствената способност ќе се наведе дали трајно или привремено е неспособен за вршење на определени работи.

Член 23

Врз основа на резултатите од извршениот преглед и другата расположива медицинска документација овластената здравствена установа која го вршела здравствениот преглед дава оценка за исполнувањето на здравствените услови, односно за здравствената способност на железничкиот работник за вршење на работите од член 4 од овој правилник и ја внесува на извештај кој содржи: име, име на еден од родителите и презиме, дата на раѓање, занимање, стручна подготовка и работното место на железничкиот работник, видот на извршениот здравствен преглед (редовен/вонреден/), резултати од извршениот општ и посебен здравствен преглед со шифра на болеста и дијагноза и оценка за здравствената состојба како и потпис на овластеното лице и округлиот печат на овластената здравствена установа.

IV. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СПОСОБНОСТ

Член 24

Упатувањето на железничките работници на редовни и вонредни здравствени прегледи заради утврдување на здравствената способност го врши железничката транспортна организација во која се извршуваат работите од член 4 од овој правилник со барање на Образец бр. 1 кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Барањето има правоаголна форма во големина од 21x15 см, има една страна, во чиј горен лев агол има место за штембил на транспортната организација.

Во средина на барањето со големи букви стои: "Барање за утврдување на здравствената способност на железнички работник", под него место за податоци на железничкиот работник: име, име на еден од родителите и презиме и работно место, на каков преглед се

упатува (редовен/вонреден/) и рок до кога треба да се изврши прегледот, а на долниот десен агол стои место за потпис на овластениот работник и округлиот печат на транспортната организација.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 25

Редовните и вонредните здравствени прегледи на железничките работници кои се започнати пред денот на влегувањето во сила на овој правилник ќе се довршат на начинот утврден со Правилникот за посебните единствени и заеднички здравствени и психолошки услови за работниците кои непосредно учествуваат во вршењето на железничкиот сообраќај („Службен гласник на ЗЈЖ" бр.6-7/74).

Член 26

Роковите од член 15 од овој правилник се сметаат од денот кога е извршен последниот здравствен преглед на железничките работници врз основа на прописите што се во сила до денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 27

Редовните здравствени прегледи на железничките работници кои работат на работи кои до денот на влегувањето во сила на овој правилник не биле утврдени како работи на кои работниците непосредно учествуваат во вршењето на железничкиот сообраќај, ќе се извршат во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 28

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да се применува Правилникот за посебните единствени и заеднички здравствени и психолошки услови за работниците кои непосредно учествуваат во вршењето на железничкиот сообраќај („Службен гласник на ЗЈЖ" бр.6-7/74).

Член 29

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-9106/2
20 јули 2007 година
Скопје

Министер за транспорт
и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

Министер за здравство,
д-р Имер Селмани, с.р.

Место за штембил

Образец бр. 1
Формат: 21x15

БАРАЊЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СПОСОБНОСТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ РАБОТНИК

/име, име на еден од родителите и презиме на транспортен работник и работно место/

/се упатува на редовен-вонреден здравствен преглед/

/рок до кога треба да се изврши прегледот/

МП Овластен работник

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Во Дозволата за вршење на финансиски лизинг бр. 11-10691/3 од 11 април 2007 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.50/07 од 20 април 2007 година, е направена грешка, поради што се дава следнава

ИСПРАВКА**НА ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ БР. 11-10691/3 ОД 11 АПРИЛ 2007 ГОДИНА**

Во точката 1 во првиот ред наместо „Друштво за финансиски лизинг“ треба да стои: „Друштво за финансиски услуги“.

Бр. 11-10691/11
10 август 2007 година
Скопје

Министер,
д-р **Трајко Славески**, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**1320.**

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 8.08.2007 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР**

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Методија Динев, роден на ден 11.06.1979 во Скопје со ЕМБГ 1106979450091.

2. Дозволата за работење на брокер на Методија Динев се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Методија Динев престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1995/5 Комисија за хартии од вредност
8 август 2007 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**1321.**

Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06 и 36/07), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 20.08.2007 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 26,276
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 26,355
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 26,435
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 27,473
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	до 28,340
- Д-Е III	до 28,972
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 29,047
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	до 19,129
- М-2	до 19,108

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 65,00
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 61,50
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 62,00
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 63,00
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	до 52,50
- Д-Е III	до 53,00
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 42,50
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	до 23,221
- М-2	до 23,196

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката „г“ и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ-96 (ПРЕМИУМ)	64,50	64,00	63,50
БМБ-91 (БЕЗОЛОН- ВЕН РЕГУЛАР)	61,00	60,50	60,00
ЕУРОСУПЕР - 95	61,50	61,00	60,50
ЕУРОСУПЕР - 98	62,50	62,00	61,50
Д - ДИЗЕЛ	52,00	51,50	51,00
Д-Е III	52,50	52,00	51,50
Е Л - ЕКСТРА ЛЕСНО	42,00	41,50	41,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените на мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цените за мазутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	0,150
- БМБ-91 (БЕЗОЛОН-ВЕН РЕГУЛАР)	0,080
- ЕУРОСУПЕР – 95	0,080
- ЕУРОСУПЕР – 98	0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	0,030
- Д-Е III	0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	0,050
- М-2	0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	24,959
- БМБ-91 (БЕЗОЛОН-ВЕН РЕГУЛАР)	21,984
- ЕУРОСУПЕР – 95	22,327
- ЕУРОСУПЕР – 98	22,136

б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	12,422
- Д-Е III	12,213

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	3,230

г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	0,100
- М-2	0,100

Член 5

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ - 91 (БЕЗОЛОН-ВЕН РЕГУЛАР)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Д - ДИЗЕЛ	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Д-Е III	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л - ЕКСТРА ЛЕСНО	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М - 1	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400
МАЗУТ М - 2	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 00,01 часот на 21.08.2007 година.

Бр. 02-1263/1
20 август 2007 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

170.

Врз основа на член 20 став 1 точка 2 и член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата (“Службен весник на Република Македонија”, бр.04/05, 70/06 и 22/07) и член 205 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 38/05), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од друштвото КБЦ Секјуритис НВ од Брисел, Белгија, преку адвокатско друштво Кнезовиќ и соработници од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 06.08.2007 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу друштвото КБЦ Секјуритис НВ, со седиште на Хава-енлаан 12, Б-1080 Брисел, Белгија и Сензал Скопје АД Скопје, со седиште на Ул. Македонија бр. 11/1-2 Скопје, Република Македонија, кој е 45% во сопственост на Сензал АД Белград, со седиште на ул. Цинцар Јанков бр. 3 Белград, Република Србија, по основ на купување на 100 % од акциите на Сензал АД Белград од страна на КБЦ Секјуритис НВ, преку договор склучен помеѓу Сензал АД Белград и КБЦ Секјуритис НВ, при што иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси ("Службен весник на Република Македонија" бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 84017903161, приходна шифра и програма 72231300 и при подигнување на решението да достави доказ за извршена уплата на административните такси.

Бр. 07-337/3
6 август 2007 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

171.

Врз основа на член 20 став 1 точка 2 и член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата ("Службен весник на Република Македонија", бр.04/05, 70/06 и бр.22/07) и член 205 од Законот за општата управна постапка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/05), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од претпријатието Milestone ehf. Sudurlandsbraut 12, 108, Reykjavik, Iceland, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 06.08.2007 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу претпријатијата Milestone ehf. Регистрирана фирма од Исланд со деловно седиште на адреса - Sudurlandsbraut 12, 108, Reykjavik, Iceland и Комерцијално Инвестициона Банка АД Куманово со деловно седиште на плоштад Нова Југославија бб – Куманово, Република Македонија по основ на купување на акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси ("Службен Весник на РМ" бр. 17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 84017903161, приходна шифра и програма 72231300 и при подигнување на решението да достави доказ за извршена уплата на административните такси.

Бр. 07-342/3
6 август 2007 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за реклакации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

